



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

sluzbeni vespnik SR

Makedonije

91001 Skopje

fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 февруари 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 200 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 651-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

240.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), заради спроведување на одредбите од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УВОЗОТ НА СТОКИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА И ЗА ПЛАЌАЊЕТО ВО 1987 ГОДИНА НА СТОКИ УВЕЗЕНИ ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за прифаќање на пријави за склучени договори за увозот на стоки до 31 декември 1986 година и за плаќањето во 1987 година на стоки увезени во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86) точка 2 се менува и гласи:

„2. Организациите на здружен труд што во 1986 година увезувале сировини и репродукционен материјал по основ на условно слободен увоз што не е платен и на кои за тој увоз им се товарени општествено признатите репродукциони потреби, можат плаќање на тој увоз да извршат во 1987 година без повторно товарење на општествено признатите репродукциони потреби.“

На организациите на здружен труд на кои при плаќањето на увоз во смисла на став 1 од оваа точка во 1987 година им се товарени општествено признатите репродукциони потреби за таа година овластената банка повторно ќе им ги пресмета општествено признатите репродукциони потреби, земајќи ја предвид одредбата на став 1 од оваа точка“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 47
27 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

241.

Врз основа на точка 11 став 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ОД ТОЧКА 11 НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА

1. Постоењето на монополска положба во смисла на точка 11 став 3 одредба под 1 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на

заедничките основи на кредитната политика во 1987 година (во натамошниот текст: Одлуката) се утврдува според одредбите од чл. 3, 3а, 9 и 12 од Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 72/86).

2. Се смета дека организацијата на здружен труд и други корисници на општествени средства создаваат вештачки недостиг со држење залихи на стоки, во смисла на точка 11 став 3 од одредбата под 2 на Одлуката, и тоа:

1) ако производи што се користат во натамошната репродукција или за широка потрошувачка имаат на залихи и не ги пуштаат во промет или тие производи не му ги испорачуваат на купувачот – производствена организација на здружен труд и прометна организација на здружен труд во договорена количина и по договорена динамика;

2) ако прометна организација на здружен труд која врши промет на големо има стоки во складот, а тие стоки не ги пушта во промет или не му ги испорачува на купувачот во договорена количина и по договорена динамика;

3) ако прометна организација на здружен труд која врши промет на мало има стоки во складот а не ги пушта во промет;

4) ако производствена организација на здружен труд своите производи ги продава на мало само во местото во кое е седиштето на таа организација, а постојат услови за продажба на тие производи и во други места, и со тоа остварува подобра економска положба на единствениот југословенски пазар.

Под создавање вештачки недостиг со држење залихи на стоки се подразбира и неоправданото одлагање на завршувањето на производството на определени производи, особено затоа што во односниот производ не се вградуваат одделни делови што организацијата на здружен труд ги има во својот склад или може да ги набави кај добавувачите, но не презела навремено мерки за нивна набавка.

3. Под непридржување кон прописите за мерките за непосредна контрола на цените во смисла на точка 11 став 3 одредба под 3 на Одлуката се подразбира формирањето на цените на производите односно услугите над нивото на цените што се формира со примена на прописите за мерките за непосредна контрола на цените.

4. Под недооставување известување за цените во смисла на точка 11 став 3 одредба под 4 на Одлуката се подразбира постапувањето на организациите на здружен труд и на други корисници на општествени средства спротивно на прописот донесен врз основа на член 15 од Законот за основите на системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86).

5. Надлежниот орган на пазарната инспекција односно надлежниот орган за работи на општествена контрола на цените, кога ќе утврди дека организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација или заедница (во натамошниот текст: организација) постапила во смисла на ст. 2 и 3 од точка 11 на Одлуката за тоа донесува решение кое веднаш ќе го доставува на организацијата.

Организацијата има право во рок од три дена од денот на приемот на решението да поднесе приговор до надлежниот орган на општествено-политичката заедница за решавање во втор степен. Приговорот се поднесува преку првостепениот орган, кој е должен веднаш да му го достави на второстепениот орган.

Второстепениот орган одлучува по приговорот во рок од пет дена од денот на приемот на приговорот.

Решението со кое се одбива приговорот како неоснован второстепениот орган го доставува и на банката што ја кредитира организацијата, до народната банка на републиката односно народната банка на автономната по-

краина на чие подрачје е седиштето на таа организација, како и до Народната банка на Југославија.

Банката што ја кредитира организацијата (во натамошниот текст: банка) е должна во рок од три дена од денот на приемот на решението од став 4 на оваа точка, писмено да ја извести организацијата дека ѝ го запрела давањето на сите кредити за обртни средства и дека организацијата е должна, во рок од 10 дена од денот на приемот на решението од банката, да ѝ ги врати на банката сите искористени кредити за обртни средства.

За преземените мерки од став 5 на оваа точка банката е должна веднаш писмено да ја извести народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија.

Банката ќе ја запре примената на мерките од став 5 на оваа точка веднаш по приемот на известувањето од органот што го донесол првостепеното односно второстепеното решение дека утврдените неправилности се отстранети, со тоа што мерките за запирање на давањето кредити не можат да траат пократко од 30 дена.

За запирањето на примената на мерките во смисла на став 7 од оваа точка банката е должна да ја извести народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија.

6. Ако банката не преземе мерки за запирање на сите кредити и за наплата на сите користени кредити за обртни средства, во смисла на став 5 од точка 5 на оваа одлука, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, во рок од пет дена од денот на приемот на решението од ст. 4 и 5 на точка 5 од оваа одлука, ќе го запре давањето на сите пласмани од примарната емисија и ќе преземе мерки за наплата на сите свои побарувања од банката по основ на веќе дадени пласмани од примарната емисија, освен побарувањата по долгорочен кредит за трајни обртни средства, со тоа што мерката за запирање на пласманите од примарната емисија не може да трае пократко од 30 дена.

Ако народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, во случаите од точка 5 на оваа одлука, не преземе мерки од став 1 на оваа точка, тие мерки е должна да ги преземе Народната банка на Југославија, во рок од 10 дена од денот на приемот на решението на органот од ст. 4 и 5 од точка 5 на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 48
27 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

242.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 67/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Привремено им се забранува увозот на патнички автомобили на лицата од точка 6 став 1 одреда под 4 на Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 44/86 и 3/87).

2. Лицето од точка 1 на оваа одлука не може да га отуѓи патничкиот автомобил што го увезло во согласност со одредбите на Одлуката од таа точка.

3. Лицата од точка 1 на оваа одлука што уплатиле патнички автомобил во странство до влегувањето во сила на оваа одлука, можат автомобилот да го увезат во рок од

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ако на надлежната царинарница ѝ поднесат извештај за уплатата дека патничкиот автомобил го уплатиле пред влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука се применува до 31 декември 1987 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 50
27 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

243.

Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) и со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), на предлог од Народната банка на Југославија, во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во 1987 година ќе купува хартии од вредност од член 19 и ќе дава кредити од чл. 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86 – во натамошниот текст: Законот за Народната банка), како и кредити за намените утврдени со посебни сојузни закони, во рамките на утврдениот растеж на пласманите на банките и паричната маса од точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година (во натамошниот текст: Одлуката).

Рамките на порастот на примарната емисија од став 1 на оваа точка (во натамошниот текст: пласманите од примарната емисија) се утврдуваат за секое тримесечје, во согласност со одредбата на точка 2 став 3 од Одлуката.

2. Во согласност со одредбите на точка 1 од оваа одлука, порастот на пласманите од примарната емисија во првото тримесечје на 1987 година се утврдува во вкупен износ од 106.000.000.000 динари, од што:

1) за монетизација на хартии од вредност и за поттикнување на насочувањето на кредитниот потенцијал на банките за остварување на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика – во износ од 73.500.000.000 динари;

2) за краткорочно кредитирање на банките што им дале кредити на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови – во износ од 2.500.000.000 динари;

3) за кредитирање на намените што се утврдени со посебни сојузни закони – во износ од 30.000.000.000 динари.

3. Пласманите од примарната емисија, во рамките на износот од точка 2 одредба под 1) на оваа одлука, ќе се користат на начинот и под условите што ќе ги утврди Народната банка на Југославија, со прописите донесени врз основа на чл. 19, 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија.

При пропишувањето на условите за користење на пласманите од примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, за одделни селективни намени од точка 6 став 2 на Одлуката, Народната банка на Југославија ќе обезбеди пласманите од примарната емисија од страна на банките да се користат во функција на остварување на приоритетните цели и задачи на економската политика, а посебно:

1) при кредитирање на извозот на стоки и услуги – да се обезбеди побрза наплата на остварениот извоз на стоки и услуги;

2) при кредитирањето на производството и подготвувањето на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи го и кредитирањето на подготвувањето на туристички услуги на странски туристи – да се обезбеди нивно строго наменско користење врз основа на соодветна документација со која недвосмислено се докажува дека стоките и услугите, чие производство и подготовка се кредитира од примарната емисија, ќе бидат навистина извршени;

3) при кредитирањето на залиги на основни земјоделски и прехранбени производи од домашно производство – да се обезбеди побрзо пренесување на кредитираните залиги од областа на производството во областа на прометот на целиот единствен југословенски пазар;

4) при кредитирањето на други селективни намени – да се обезбеди усогласување на роковите за користење на пласманите од примарната емисија со траењето на циклусот на производството на одделни производи и формирањето на залихи на тие производи во функција на стабилност на пазарот.

4. Пласмани од примарната емисија за намените утврдени со посебни сојузни закони, во рамките на износот од точка 2 одредба под 3) на оваа одлука, ќе им се даваат на банките и на други корисници на кредити од примарната емисија, во височина, на начинот и под условите утврдени со тие посебни сојузни закони и со прописите донесени врз основа на тие закони, и тоа за:

1) кредитирање на банките, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, врз основа на депонираните девизи на граѓаните и на странски физички лица, ефективно положени на нивните девизни сметки односно девизни штедни влогови кај тие банки, во височина на динарската противвредност на ефективно депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, утврдени врз основа на посебен пропис од член 103 на Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 71/86);

2) давање долгорочни кредити на банките за кредитирање на трајни обртни средства на организациите на здружен труд, врз основа на сојузниот закон со кој е уредено претворањето на дел од краткорочните кредити од примарната емисија во долгорочен кредит за трајни обртни средства, во височина на износот пренесен за користење во 1987 година;

3) давање аванс на овластените банки, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, за вршење на менувачки работи, врз основа на член 10 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/82 и 40/84) и прописите донесени врз основа на тој закон, и тоа во височина неопходна да се изврши откуп на ефективни странски пари.

Пласманите од примарната емисија за намените утврдени со сојузните закони од став 1 на оваа точка, како и со други сојузни закони со кои се уредува користењето на средствата од примарната емисија, ќе се остваруваат во рамките од точка 2 на оваа одлука.

5. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со ефикасни мерки за претходна и дополнителна контрола, ќе обезбедат пласманите од примарната емисија од страна на банките и другите корисници да се користат наменски, во согласност со прописите.

6. Народната банка на Југославија може во 1987 година да пропише задолжителна резерва на сите видови депозити и други средства на банките и на другите финансиски организации, како и на порастот на динарските кредити и другите пласмани на банките над определеното ниво, и тоа во височина до 25% од состојбата на одделни видови депозити и други средства на банките и другите финансиски организации односно од порастот на одделни видови

кредити и други пласмани на банките над определеното ниво.

Задолжителната резерва од став 1 на оваа точка не ќе се пресметува на средствата на граѓаните кај банките и на депозитите и другите средства кај банките наменети за станбена изградба.

7. Банките се должни со својата деловна политика да обезбедат кредитите и другите пласмани да се даваат во согласност со политиката на приоритети од точка 3 на Одлуката, и тоа само на кредитно способен заемобарач, во смисла на член 193 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86 – во натамошниот текст: Законот за банките), како и да го усогласуваат порастот и динамиката на своите пласмани со рамките што ќе ги пропише Народната банка на Југославија, во согласност со точка 4 на таа одлука.

Банките се должни, во смисла на член 15 од Законот за банките, да ја контролираат наменската употреба на дадените кредити и други пласмани кај корисниците на кредитите и, во согласност со прописите, да преземаат ефикасни мерки спрема корисниците што ненаменски ги користат средствата од дадените кредити и други пласмани.

8. Во согласност со одредбата од точка 16.5. на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 година, со одредбата од точка 11 став 2 на Одлуката, банките ќе го запрат кредитирањето на залихи на готови производи на производителските организации на здружен труд, освен на залихи на основни земјоделски и прехранбени производи во чие кредитирање учествува примарната емисија.

9. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со ефикасни мерки за претходна и дополнителна контрола, ќе обезбедат банките да се придржуваат кон пропишаните мерки на монетарно-кредитната политика.

Ако се утврди дека банката постапува спротивно на одредбите од точ. 5, 7 и 8 на оваа одлука односно ако се утврди дека банката не ги исполнува минималните општи услови за кредитна способност пропишана врз основа на член 33 од Законот за Народната банка на Југославија, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ги преземат спрема таа банка пропишаните мерки, во смисла на член 58 од Законот за Народната банка на Југославија, со тоа што на таа банка веднаш ќе ѝ го запрат односно ускратат користењето на пласмани од примарната емисија по сите основи, на начинот утврден во точка 10 ст. 2 и 3 и точка 12 од Одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 51

27 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

244.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и чл. 64а и 66 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ” бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Југославија, заради регулира-

ње на количината на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година (во натамошниот текст: Одлука за целите во 1987 година), и тоа:

1) за купување, преку банките, преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки, по работи на купопродажба на стоки и вршење услуги во Југославија и за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стокотно-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи;

3) за давање кредити на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенска банка) заради дополнително кредитирање на банките по работи на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

4) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на определени кредити што банките им ги дале на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓаните).

Како услови за користење на примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат учеството на примарната емисија, пресметувањето на основницата за учество на примарната емисија, роковите за враќање на користените средства и документацијата врз основа на која се користи примарната емисија, како и посебните услови за кредитна способност пропишани со Одлуката за целите во 1987 година и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година (во натамошниот текст: Одлука за остварување на целите во 1987 година). Другите услови за користење на примарната емисија се регулирани со Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84, 10/85 и 32/85) – (во натамошниот текст: Одлука за општите услови).

2. Користење на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе им се ускрати на банките кои не ги исполнуваат условите за кредитна способност и финансиска дисциплина, во согласност со точ. 15 до 20 на Одлуката за општите услови, како и со точка 10 на Одлуката за целите во 1987 година и точка 11 на Одлуката за остварување на целите во 1987 година.

Во согласност со став 1 од оваа точка, банката е должна, при користењето на примарната емисија за намените од оваа одлука, да поднесе изјава до народната банка дека ги исполнува пропишаните услови за кредитна способност и дека не давала нови кредити и други пласмани односно дека презела мерки за наплата на дадените кредити и други пласмани во случаите што се предвидени со точ. 11 и 12 на Одлуката за целите во 1987 година, точ. 9 и 10 на Одлуката за остварувањето на целите во 1987 година и со чл. 192 и 193 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86).

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

3. Користење на примарната емисија за намените од точка 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 1987 година:

1) со купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасување до 90 дена и со авал на основната односно здружената банка, што ги издале организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки според одредбите на Законот за обезбедување

на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ” бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) – (во натамошниот текст: Закон за обезбедување на плаќањето);

2) со давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка, авалирани во смисла на сојузниот закон;

3) со давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од организациите на здружен труд од областа на стопанството или од нивните интерни банки, меници од точка 3 одредба под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасување не преостануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 500.000 динари, под услов тие организации односно нивните интерни банки, како доверители во стокотно-парични работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството или од нивните интерни банки.

Меници од став 1 на оваа точка народната банка ќе купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да содржат битни елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ” бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ” бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето, како и да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на тој закон;

2) мениците претходно да ги есконтирале банките преку кои народната банка ги купува, пред тоа есконтирање најмалку еднаш да се користени со индосирање како средство за плаќање во стокотно-парични работи на организации на здружен труд во областа на стопанството, да биле во портфељот на таа банка најмалку 20 дена и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чиј рок на втасување преостануваат помалку од 10 дена сметајќи од денот на приемот на мениците во народната банка, меници индосирани на издавачот или ремитентот, како и меници издадени односно индосирани во врска со распределбата на остварениот заеднички приход меѓу членките на интерната банка или по други основи кои не претставуваат стокотно-парични работи.

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на меници што, во смисла на точка 4 од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на поединечната номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држење во портфељот на банката, на преостанатото време до рокот за нивно втасување и на тоа дали тие меници се авалирани од банките или од други корисници на општествени средства во смисла на сојузниот закон.

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање кредити на банките од одредбата под 2 на точка 3 од оваа одлука народната банка врши во височина до 60% од номиналната вредност на состојбата на вкупниот портфељ на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а која претставува книговодствена состојба на тие меници кај банката зголемена за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка, по кои рокот за наплата не втасал.

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи за користењето на примарната емисија за меничниот портфељ, во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај банката го поднесува до народната банка кај која ја користи примарната емисија, во рок од осум дена по истекот на месецот за кој се поднесува извештај, на образецот и на начинот што со упатства ги утврдува Народната банка на Југославија.

7. Краткорочни кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност од точка 3 одредба под 3 на оваа одлука, народната банка дава врз подлога на меници и други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странски пазари на хартии од вредност, а што ги поседуваат организациите на здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги и врз основа на кои банката им дала кредити на тие организации.

Кредити од став 1 на оваа точка народната банка дава во височина до 60% од износот на динарската против-

вредност и номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до три месеца сметајќи од денот на давањето на кредитот до втасувањето на тие хартии од вредност, а најмногу до износот на кредитот што банката им го дала на организациите на здружен труд врз подлога на тие хартии од вредност.

8. Како подлога за користење на примарната емисија по основ на точка 3 од оваа одлука не може да служи хартија од вредност што организацијата на здружен труд ја прибавила по основ на работа за која ја користи примарната емисија по пат на кредити за селективни намени.

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

9. Народната банка на Југославија во 1987 година ќе обезбеди со давање краткорочни кредити на банките дел од примарната емисија да се користи за поддршка на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика, врз основа на краткорочните кредити што банките им ги дале на организациите на здружен труд за намените од точка 6 на Одлуката за целите во 1987 година, и тоа за:

- 1) извоз на стоки и услуги со кој се обезбедува девизен прилив;
- 2) заеднички програми за производство и извоз од значење за целата земја;
- 3) општествено организирано производство и залихи на определени земјоделски и прехранбени производи од домашно производство;
- 4) стокОВНИ резерви на земјоделски и прехранбени производи од одредба под 3 на оваа точка;
- 5) производство и залихи на вештачки ѓубрива од домашно производство;
- 6) продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата;
- 7) сезонски залихи на јаглен од домашно производство;
- 8) увоз на најважни сировини и други производи од земјите во развој и од други земји од определени валутни подрачја.

I. Кредити за кредитирање на работи на извоз на стоки и услуги

10. Кредитите за кредитирање на работи на извоз на стоки и услуги (точка 9 одредба под 1) банките можат да ги користат за:

- 1) кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово;
- 2) кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;
- 3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;
- 4) кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;
- 5) кредитирање на производство и подготвувањето на стоки за извоз;
- 6) кредитирање на подготовките на туристичките и угостителските организации на здружен труд за вршење услуги на странски туристи;
- 7) кредитирање на производство и подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансираат Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИМА;
- 8) кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема според инвестициони програми во Југославија;
- 9) кредитирање на побарувањата чија наплата се одлага, во согласност со посебен сојузен закон.

11. Кредити за кредитирање на извршен извоз на стоки и услуги за готово (точка 10 одредба под 1) банките можат да користат, и тоа:

- 1) во височина до 44% од износот на кредитот што организациите на здружен труд го користеле кај банката

по основ на извоз на стоки и услуги чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 60 дена;

2) во височина до 38% од износот на кредитот што организациите на здружен труд го користеле кај банката по основ на извоз на стоки и услуги по кој е договорен клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 30 дена.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат по основ на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправа за извршен извоз на стоки, што ја заверила царинарницата (извозна царинска декларација) и исправа за извршени услуги на странски нарачувачи (фактура, ситуација односно заклучница, договор со странскиот нарачувач од кој може да се утврди височината, динамиката и начинот на плаќање на извршените услуги, договор склучен меѓу домашна туристичко-патничка агенција и угостителско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во поглед на користењето кредит кај банката и друга документација од која може да се утврди износот на побарувањето од странство), како и друга извозна документација.

Царинската декларација од став 2 на оваа точка во која се наведени две или повеќе организации на здружен труд – учесници во извозната работа, се заменува со спецификација за користење на кредит што ја заверува народната банка надлежна според седиштето на носителот на извозната работа во онолку примероци колку што има учесници во извозната работа, и тоа со заверка на секој примерок покрај називот на учесникот на кој се однесува примерокот од спецификацијата. Таа спецификација, покрај другите битни елементи содржани во царинската декларација, содржи: попис на учесниците во таа извозна работа, износ на припаѓачкото девизно побарување и на динарската противвредност на секој учесник и клаузула дека царинската декларација наведена во спецификацијата е поништена и сторена неважечка за користење на кредит.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите што банките ги даваат врз основа на договори за производство на опрема и бродови за извоз и договори за вршење услуги на странство, и тоа:

- 1) до височината на вредноста на одделна завршена фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;
- 2) до височината на договорените аванси, ако со договорот е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да втасува во рокот од став 1 на оваа точка почнувајќи од денот на давањето кредит од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од став 1 на оваа точка се издначуваат и кредитите што банките им ги даваат на организациите на здружен труд за извоз на стоки и услуги на клириншкото подрачје по определени долгорочни меѓудржавни аранжмани, според списокот што го утврдил Сојузниот извршен совет, како и по работи на долгорочна индустриска кооперација, со тоа што од стано-виште на височината на учеството на примарната емисија се применува одредбата под 1, а од становиште на роковите за користење на примарната емисија – одредбата под 2 од оваа точка.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација меѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, со пресметка преку конткорентна сметка, може да се кредитира само до височината на салдото на побарувањето на домашната организација на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 57 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86 и 67/86).

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките односно од денот на извршувањето на услугите, согласно со Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 71/86) и со прописите донесени врз основа на тој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, рокот за враќање на кредитот може да се продолжи вкупно до 120 дена, под услов организацијата на здружен труд ко-

ја по овој основ користела кредит да поднесе до банката решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување девизи, донесено во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и со прописите донесени врз основа на тој закон.

Во рамките на рокот од ст. 1 и 9 на оваа точка, а во согласност со роковите за наплата на извозот на стоки и услуги што организациите на здружен труд ги договориле со странските купувачи, банките ќе договараат враќање на користените кредити од организациите на здружен труд во согласност со рокот за извршување наплата на побарувањето по основ на извоз. Во согласност со тоа, банките истовремено ќе вршат наплата од организациите на здружен труд и ќе ја враќаат користената примарна емисија за работи на извоз на стоки и услуги.

Под ден на наплата од став 10 на оваа точка се подразбира денот на наплата утврден во смисла на Законот за девизното работење односно во смисла на прописите донесени врз основа на тој закон.

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 1 и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по основ на извоз на стоки и услуги што се кредитира во смисла на оваа точка, банката е должна за износот на ненавременно внесените девизи веднаш да ги наплати користените средства на кредитот од таа организација во соодветен износ.

Крајниот рок за враќање на користената примарна емисија, во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка, не може да биде подолг од седум дена од денот кога износот на девизи е одобрен на сметката на властената банка, со тоа што тој краен рок не може да биде подолг од рокот од ст. 1 и 9 на оваа точка.

12. Кредити за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 10 одредба под 2) банките можат да користат во височина до 37% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарницата, договори со странски купувачи од кои можат да се утврдат видовите на стоки што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и соодветни хартии од вредност – ако со договорите со странските купувачи се предвидени такви хартии, под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и шест месеци за извоз на други стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитни аранжмани склучени со банки од земјите во кои се извезуваат стоките.

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка.

13. Кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 10 одредба под 3) банките можат да користат во височина до 49% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарницата, договори со странските купувачи од кои може да се утврди видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и соодветни хартии од вредност, ако со договорите со странските купувачи се предвидени такви хартии, под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и шест месеци за извоз на други стоки и извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услуги во развој што се врши во рамките на краткорочни кредитни аранжмани склучени со банки од тие земји.

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка.

14. Кредити за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4), банките можат да користат во височина од 42% од износот на побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а

што втасуваат во рок од 24 месеци почнувајќи од денот на давањето кредит на банката од страна на народната банка.

За користење на кредити од став 1 на оваа точка банките поднесуваат до народната банка спецификација на договорите по кредитите што претставуваат основа за користење кредити кај народната банка, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 24 месеци и со амортизационен план кој го содржи вкупниот износ на дадениот кредит од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

15. Кредити за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) може да користи и Југословенската банка заради дополнително кредитирање на банките за овие намени, и тоа во височина до 45% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени им ги дала на банките, а што втасуваат во рок до 36 месеци од денот на давањето кредит на Југословенската банка од страна на народната банка.

За користење кредит од став 1 на оваа точка Југословенската банка поднесува до народната банка спецификација на договорите по банки, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизационен план кој содржи вкупен износ на одобрените кредити, втасување на секоја отплата и краен рок за враќање на кредитот.

16. Кредити за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) банките можат да користат во височина до 26% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд со рок на враќање до три месеци.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа на кредити дадени на организации на здружен труд – производители на стоки за извоз, врз основа на пријави за склучен договор за извозни работи што ги заверила надлежната народна банка – кога производителот на стоките за извоз е непосреден извозник односно врз основа на договор склучен со извозникот кој претходно склучил договор со странскиот нарачувач – кога производителот на стоките не е непосреден извозник.

По исклучок од став 2 на оваа точка, за работите за кои однапред не се склучуваат договори за извозни работи, кредити од став 1 на оваа точка банките можат да користат и врз основа на друга документација со која се обезбедува дека кредитираните стоки ќе бидат навистина извезени. Како друга документација, во смисла на оваа одредба, се сметаат: податоците за извозот извршен во претходната година, планот за извоз во текушната година и извештаите за тој извоз извршен во претходното тримесечје.

Покрај оваа документација што банките задолжително ја поднесуваат, народната банка може, по потреба, да бара од банките да ѝ поднесат и друга документација со која се докажуваат трошоците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата во производството и подготвувањето на стоки за извоз.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се договори во траење подолго од три месеци, во согласност со рокот на траење на производството односно подготвувањето на стоки за извоз, со тоа што вкупниот рок за враќање не може да биде подолг:

1) од шест месеци – ако технолошкиот процес на производството односно подготвувањето на стоки за извоз трае подолго од три месеца;

2) од 12 месеци – ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти односно серии на опрема чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

Согласно со одредбата под 1) од точка 4 став 2 на Одлуката за целите во 1987 година, банките се должни да обезбедат строго наменско користење на овие кредити, во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги. За таа цел банките се должни, при отплатата на секој кредит за намените од оваа точка, а најдоцна во рок до 30 дена од денот на отплатата на кредитите, на народната банка да ѝ поднесат доказ дека се извезени стоките за чие производство и подготвување е користен кредитот што се отплатува. Како доказ банката ѝ поднесува на народната банка соодветни царински декларации односно спецификации од став 3 на точка 11 од оваа одлука.

17. Кредити за кредитирање на подготовката за вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 10 одредба под 6) банките можат да користат во височина до 26% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд со рок за враќање до три месеци.

По исклучок од став 1 на оваа точка, рокот за враќање на кредитите може да се договори во траење подолго од три месеци, со тоа што крајниот рок за враќање на кредитите може да изнесува:

- за кредитите дадени во февруари, март и октомври - до пет месеци;

- за кредитите дадени во април, ноември - до четири месеци.

Кредити од ст. 1 и 2 на оваа точка банките можат да користат само врз основа на кредитите што за таа намена им ги даде на туристички и угостителски организации на здружен труд, и тоа: врз основа на договори склучени со странски нарачувачи, непосредно или со посредство на домашна туристичко-патничка агенција или други исправи од кои се гледа дека кредитираното подготвување на туристички услуги ќе се реализира со вршење услуги на странски туристи.

18. Кредити за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансираат Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИМА (точка 10 одредба под 7) банките можат да користат во височина до 30% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на договор со странски купувач и доказ дека договорената работа ја финансира Меѓународната финансиска организација, под услов рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од две години.

Одредбите од став 6 на точка 16 од оваа одлука се применуваат и на кредитите од оваа точка.

19. Кредити за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што делумно се финансираат од средствата од Меѓународната банка за обнова и развој (точка 10 одредба под 8), банките можат да користат во височина до 49% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд - инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање на тие кредити да не е подолг од три месеци почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

20. Кредити за кредитирање на побарувањата чија наплата е одложена во согласност со посебен сојузен закон (точка 10 одредба под 9), банките можат да користат во височина до 44% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд по тој основ, на начинот и под условите што се утврдени со посебна одлука на Советот на гувернерите.

Одредбите од точка 11 ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка.

2. Кредити за кредитирање на заеднички програми за производство и извоз од значење за целата земја

21. Кредити за кредитирање на извозот што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз на определени производи односно групи производи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 9 одредба под 2), банките можат да користат во височина до 44% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд за овие намени, а чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за враќање на дадените кредити да не е подолг од 60 дена.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на исправа за извршен извоз на стоки заверена од царинарницата (извозна царинска декларација) и друга документација со која се докажува дека е во прашање извоз на определени производи што Сојузниот извршен совет ги распоредил во заедничка програма за производство и извоз од значење за целата земја.

22. Кредити за кредитирање на производството и подготовката што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз на определени производи односно групи производи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 9 одредба под 2), банките можат да користат во височина до 45% под услов производството и подготовката да се вршат за извоз чија наплата е договорена во рок до 20 дена; во височина до 37% под услов наплата на извозот да е договорена во рок до 30 дена и во височина до 26% под услов наплата на таквиот извоз да е договорена во рок подолг од 30 дена.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз подлога на кредитот што за тие намени им го даде на организациите на здружен труд - производители на определени производи односно групи производи, и тоа врз основа на пријави за склучен договор за извозни работи заверени од надлежната народна банка и акт на Сојузниот извршен совет со кој се докажува дека е во прашање производство, подготовка за извоз и извоз на производ што е распореден во заедничка програма за производство и извоз од значење за целата земја, кога производителот на стоките за извоз е и непосреден извозник, и врз основа на договор склучен со извозникот кој претходно склучил договор со странскиот нарачувач за стоките што треба да ги извезе, кога производителот на стоките за извоз не е непосреден извозник.

Покрај оваа документација, народна банка, по потреба може да бара од банката да ѝ поднесе и друга документација со која се докажуваат трошоците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата во тоа производство.

Рокот за враќање на кредитот од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од три месеци.

По исклучок од став 4 на оваа точка, рокот за враќање на кредитот од став 1 на оваа точка може да се договори во траење подолго од три месеци, во согласност со рокот на траење на производството односно подготовката, со тоа што рокот на траење не може да биде подолг:

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на производството на стоките за извоз трае подолго од три месеци;

2) од 12 месеци - ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти односно серии на опрема чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

Одредбите од став 6 на точка 16 од оваа одлука се применуваат и на кредитите од оваа точка.

3. Кредити за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на определени земјоделски и прехранбени производи од домашно производство

23. Кредити за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на определени земјоделски прехранбени производи (точка 9 одредба под 3) банките можат да користат за:

1) кредитирање на производството на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни растенија и тутун;

2) кредитирање на гоеење на добиток (говеда, свињи, овци), живина, риби и производство на млеко;

3) кредитирање на сезонски залихи на пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни растенија, сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;

4) кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино во вински визби во општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки.

Давањето кредити на банките за намените од став 1 одредби под 1 и 2 на оваа точка, народните банки ќе го обусловуваат со обврска за банките да обезбедат при давањето кредити на организациите на здружен труд за тие намени да се исклучи можноста на двојно кредитирање во случаи кога кредитирањето на тие намени е обезбедено врз основа на здружување на труд и средства, во смисла на точка 26 од оваа одлука.

Давањето кредити на банките за намените од став 1 одредби под 3 и 4 на оваа точка, народните банки ќе го обусловуваат со обврска за банките при давањето кредити за тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисници на

кредити за производство и за залихи на определени земјоделско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовремено враќање на користените кредити за производство на производите од кои се формираат тие залихи. Обврската за враќање на користените кредити за производство на производите од кои се формираат тие залихи се однесува и на корисниците на кредити што наведените кредити ги користат кај две или повеќе банки.

24. Кредити за кредитирање на општествено организирано производство на пченица (меркантилна и семенска), пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини, шеќерна репка и тутун (точка 23 одредба под 1) банките можат да користат во височина до 33% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги даде на организациите на здружен труд, врз основа на самоуправни спогодба односно договор за производство и испорака, склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу во височина до 30% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 26 од оваа одлука.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење, и не можат да ги применуваат: за маслодајна репка – 31 јули, за сончоглед и соја – 31 октомври, за маслини – 31 декември, за оризова арпа – 30 ноември, за пченка – 15 декември и за шеќерна репка – 31 декември 1987 година, за тутун – 31 март 1988 година, за пченица од родот 1986/87 година – 15 август 1987 година, а за пченица од родот 1987/88 година – 15 август 1988 година.

Кредити за кредитирање на производството на семенската пченица и семенска пченка банките можат да користат кај народните банки врз основа на самоуправни спогодба односно договор за производство и испорака, склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и со промет на тие производи, под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд, за договореното производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на земјоделството и за производството на здружените земјоделски производители за производство во кооперација со индивидуални производители, во согласност со законот.

25. Кредити за кредитирање на гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), гоеење на живина (пилиња, гуски, патки и мисирки), гоеење на риба и производство на млеко (точка 23 одредба под 2) банките можат да користат во височина до 25% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд, а најмногу до 22% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 26 од оваа одлука.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги од 12 месеци – за гоеење на говеда, шест месеци – за гоеење на свињи и овци, три месеци – за гоеење на живина, шест месеци – за гоеење на риба и еден месец за производство на млеко.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат кај народните банки врз основа на самоуправни спогодби односно договори за производство и испорака, склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и промет на тие производи, под услов договорите да се регистрирани кај фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи.

Одредбата на точка 24 став 4 од ова одлука се однесува и на кредитите од оваа точка.

26. Кредитите од точ. 24 и 25 на оваа одлука банките можат да ги користат и врз основа на кредитите дадени на организациите на здружен труд што здружиле труд и средства врз доходни односи односно што здружиле средства во определени стоковно-парични работи, под услов таквото здружување на средства да е регулирано со самоуправни спогодба односно со договор за производство и испорака, склучени пред почетокот на производството.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само ако од договорот и другата документација може да се утврди дека кај организацијата на здружен труд, која кај банката користи кредити од точ. 24 и 25 на оваа одлука, основната за користење на тие кредити е намалена за износот на здружените средства. Народната банка кај која се користи кредитот, во смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да ја извести народната банка на чие подрачје се наоѓа производителската организација на здружен труд со која е договорено здружување на средства.

27. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 23 одредба под 34) банките можат да користат, и тоа: за залихи на пченица, маслодајни култури (сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини и семки од тикви) и сурово масло за јадење – во височина до 39%, за залихи на пченка, оризова арпа односно ориз, шеќерна репка и шеќер – во височина до 37%, а за залихи на тутун во височина до 34% – од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги даде на организациите на здружен труд.

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на меркантилна пченица – житомелничките организации на здружен труд, како и земјоделските задруги кои во својот состав имаат мелници;

2) за залихи на меркантилна пченка – организациите на здружен труд што се занимаваат со гоеење на добиток, живина и риба, како и со индустриска преработка односно со доработка на пченка;

3) за другите залихи – организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и со промет на големо на тие производи.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со примарно производство на основните земјоделски производи од став 1 на оваа точка, не можат да бидат корисници на кредити од примарната емисија за залихи на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат под услов со договорот за кредит со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитите во согласност со динамиката на потрошокот или со реализацијата на залихите, која мора да биде во согласност со фактичките потреби на единствениот југословенски пазар. Банките што користат кредити од став 1 на оваа точка се должни со организациите на здружен труд да договорат нивна обврска динамиката на потрошокот односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа што крајните рокови за враќање на кредитите, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не бидат подолги:

1) од 12 месеци – за залихи на пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури односно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не ги преминуваат: за пченица – 31 јули, маслодајни култури – сурово масло – 30 септември, оризова арпа – ориз, пченка и шеќерна репка – шеќер – 31 октомври 1988 година;

2) од осум месеци – за залихи на семенска пченица и семенска пченка и да не ги преминуваат: за пченица – 31 јануари, за пченка – 31 мај 1988 година;

3) од 15 месеци – за залихи на тутун и да не го преминуваат 31 мај 1989 година.

Одредбата од точка 24 став 3 на оваа одлука се однесува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка.

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино до винарски визби од општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки (точка 23 одредба под 4), банките можат да користат во височина до

25% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 22% од вредноста на кредитираните залихи.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци – за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 април 1988 година;

2) од дванаесет месеци – за залихи на вино во винарски визби во општествениот сектор, со тоа што да не го преминуваат 31 октомври 1988 година;

3) од три месеци – за залихи на месо во ладилници и за залихи на млечни производи.

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници – производителските организации на здружен труд и организациите што се занимаваат со промет на тие производи на големо, за количините складираани во ладилници;

2) за залихи на вино – организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

3) за залихи на млечни производи – организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихи на месо во ладилници – организациите на здружен труд на кланичната индустрија.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите на вино произведени во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите што по својот квалитет им одговараат на пропишаните стандарди.

На кредитите од оваа точка се применуваат одредбите од точка 27 став 4 на оваа одлука, што се однесуваат на обврската за враќање на кредитите во согласност со динамиката на потрошокот и реализацијата на залихите.

29. За кредитите за кредитирање на општествено организирано производство и залихи на земјоделски и прехранбени производи, покрај документацијата од точ. 24 до 28 на оваа одлука, банките ѝ доставуваат на народната банка:

1) договори за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоеее односно залихи, со преглед на договорената динамика на отплатување на кредитот;

2) фактури и други исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот на претходната декада за количината и вредноста на залихите за кои се користат кредитите од точ. 27 и 28 на оваа одлука;

3) потврди од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или од соодветна самоуправна заедница (фонд и сл.) во републиката односно автономната покраина за регистрирање на договореното гоеее и испораката на добиток односно живина за кои се користи кредит;

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито или од соодветна самоуправна заедница за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито за регистрирање на договорите за производство и испорака на семенска пченица и семенска пченка за кои се користи кредит;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време користењето на тие кредити е покриено со соодветна вредност на производството односно залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

30. Пресметка на вредноста на производството и залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во краткорочното кредитирање на производството односно залихите, по оваа одлука, ќе се врши во согласност со одредбите на точка 5.2, втор дел од одделот IV. на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85).

4. Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи

31. Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од домашно производство (точка 9 одредба под 4), што се формираат на ниво на општествено-политички заедници, во смисла на Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84 и 34/86), банките можат да користат, и тоа: за резерви на меркантилна пченица и сурово масло за јадење – во височина до 39%, за резерви на меркантилна пченка и шеќер – во височина до 37%, а за резерви на другите земјоделско-прехранбени производи од оваа одлука – во височина до 30% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој поединечен износ – транша на одобриениот кредит.

По исклучок од одредбата на точка 31 од оваа одлука, кредити за кредитирање на стоковните резерви на производи од домашно производство, од родот 1986 година, и тоа на тутун за потребите на Сојузната дирекција за стоковни резерви и шеќер за потребите на сојузните, републиките и покраинските стоковни резерви, банките можат да користат до 31 март 1987 година во височина до 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договори за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат резерви;

2) договор за складирање на стоковните резерви склучени помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот во кој; покрај другото, е предвидена и обврска за складиштарот на корисникот на кредитот месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактури и други исправи со кои се докажуваат количината и вредноста на кредитирањето на стоковните резерви;

4) преглед на договорената динамика на отплата на дадените кредити.

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехранбените производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитите од оваа точка, ќе се врши по цените од точка 30 на оваа одлука.

5. Кредити за кредитирање на производството и залихите на вештачки губрива од домашно производство

32. Кредити за кредитирање на производството и залихите на вештачки губрива (точка 9 одредба под 5), банките можат да користат за:

1) кредитирање на производството на вештачки губрива;

2) кредитирање на сезонските залихи на вештачки губрива.

33. Кредитите за кредитирање на производството на вештачки губрива (точка 32 одредба под 1) банките можат да користат во височина до 25% од состојбата на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд за оваа намена, а најмногу до 30% од вредноста на суровините за производството на вештачки губрива наменети за домашна потрошувачка во земјоделството, не сметајќи ја вредноста на суровините чиј увоз се кредитира во смисла на точка 38 од оваа одлука. Рокот за користење на кредитите од оваа точка не може да биде подолг од 30 дена, почнувајќи од денот на користењето на средствата по тој осн.

34. Кредити за кредитирање на сезонските залихи на вештачки губрива (точка 32 одредба под 2) банките можат да користат во височина до 39% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд – производители на вештачко губре, и тоа од 1 јуни до 31 август 1987 година и од 1 декември 1987 до

28 февруари 1988 година. Рокот за користење на кредитите од оваа точка почнува на 1 јуни 1987 година односно на 1 декември 1987 година, а ќе трае зависно од динамиката на формирањето и реализацијата на сезонските залихи на вештачки ѓубрива, најмногу до 90 дена, со тоа што не може да го преминува 31 август 1987 година, односно 28 февруари 1988 година.

Кредитите од точ. 33 и 34 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) план за производство на вештачки ѓубрива за определен временски период, заверен од страна на самоуправните органи на организациите на здружен труд – производители на вештачки ѓубрива;

2) извод од книговодствената состојба за количината и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за кои се користат кредити;

3) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време користењето на тие кредити е покриено со соодветна вредност на производството односно залихите на вештачки ѓубрива.

Пресметка на вредноста на производството и залихите на вештачки ѓубрива заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитите за производство односно залихи на вештачки ѓубрива ќе се врши по цените кои, врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет за давање согласност за цените на определени производи, со свое решение за давање согласност, ги донесува Сојузниот завод за цени, не сметајќи го износот на регресот што се плаќа во согласност со прописите.

6. Кредити за кредитирање на продажбата односно купувањето на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата

35. Кредити за кредитирање на продажбата односно купувањето на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата (точка 9 одредба под б) банките можат да користат:

1) за продажба на кредит – врз основа на невтасани меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а што од организации на здружен труд ги купиле (есконтирале) на начинот и под условите што се пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за купување на кредит – врз основа на договори за кредити дадени на организации на здружен труд – инвеститори за купување на домашна опрема односно бродови и шински возила на кредит – врз основа на договори за купопродажба и меници што банката ги прибавила за обезбедување на враќање на дадените кредити.

Кредитите за продажба на кредит од став 1 одредба под 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на мениците што се издадени по договорите за купопродажба на домашна опрема, бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај и шински возила на кредит, а што втасуваат за плаќање во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во височина до 37% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Кредитите за продажба на кредит од став 1 одредба под 1 на оваа точка, по основ на меници земени во есконт од прометни организации на здружен труд што посредуваат во купопродажбата помеѓу производителот и инвеститорот, банките можат да ги користат само под услов да располагаат со документација од која се гледа дека таа прометна организација му ги платила на производителот, во готово, опремата, бродовите односно шинските возила од домашно производство испорачани на инвеститорот на кредит.

Како продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се смета продажбата на опрема, бродови и шински возила на кредит чиј рок на плаќање не е пократок од две години.

Кредитите за купување на домашна опрема, бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај и шински возила на кредит од став 1 одредба под 2 на оваа точка банките можат да ги користат во височина до 37% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд – купувачи инвеститори, што втасува-

ат за наплата во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка по овој основ.

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени на железничките транспортни организации на здружен труд, во смисла на Законот за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82) и Законот за обезбедување средства од делот на неискористените кредити од примарната емисија на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/84).

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на домашните организации на здружен труд во дејностите: металопреработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основни средства на организациите на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, како домашна опрема се сметаат и гумените транспортни лентни и цементно-азбестните цевки што, по својата технолошка функција, се составни делови на инвестиционата опрема од тој став и што непосредно им се испорачуваат на организациите на здружен труд – купувачи инвеститори.

Со продажбата односно купувањето на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на оваа точка, се издначуваат плаќањата по фази на производство на бродови и други пловни морски и речни објекти и друга опрема што се произведува по фази – до височина на вредноста на одделна завршна фаза, ако купувачот – инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му врачил меници издадени во смисла на став 1 одредба под 1 од оваа точка, во височина на вредноста на завршната фаза.

Со кредитите од став 1 одредба под 2 на оваа точка се издначуваат и кредитите дадени по основ на продажба на земјоделски машини и друга земјоделска опрема од домашно производство на индивидуални земјоделски производители на кредит непосредно од страна на производителот или преку други организации на здружен труд.

7. Кредити за кредитирање на залихи на јаглен од домашно производство

36. Кредити за кредитирање на залихи на јаглен (точка 9 одредба под 7) банките можат да користат за:

1) кредитирање на сезонски залихи на јаглен во рудниците на јаглен;

2) кредитирање на залихи на јаглен кај термоелектроните и други големи потрошувачи на јаглен во стопанството што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во текот на годината;

3) кредитирање на залихи на јаглен кој организациите на здружен труд во стопанството – големи потрошувачи на јаглен што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (сезона на производствена кампања и сезона на греење);

4) кредитирање на сезонски залихи на јаглен кај трговција во големите потрошувачки центри.

Кредитите од став 1 на оваа точка за сезонски залихи на јаглен во рудниците на јаглен и за залихи на јаглен кај термоелектроните банките можат да ги користат во височина до 34%, а за залихи на јаглен кај другите корисници од тој став – во височина до 27% од состојбата на кредитите дадени на организациите на здружен труд за тие залихи.

Кредитите за сезонски залихи на јаглен од став 1 одредба под 1 на оваа точка, банките можат да ги користат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што корисници на тие кредити можат да бидат организациите на здружен труд – производители на јаглен кои на своите депонии имаат залихи на јаглен произведени 1987 година во количини што не се помали од количините што одговараат на просечното производство во текот на 45 дена, остава-

рено во претходната година, како и роковите за враќање на тие кредити да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 2 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа на кредитите што им ги дале на термоелектраните за залихи на јаглен потребни за просечна потрошувачка до 45 дена, како и врз основа на кредитите дадени за залихи на јаглен на други организации на здружен труд во стопанството, кои имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 120.000 тони, под услов роковите за враќање на тие кредити да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 3 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд за залихи на јаглен купен во периодот од 1 април до 30 септември 1987 година, под услов корисници на тие кредити да можат да бидат организации на здружен труд во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30.000 тони и роковите за враќање да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното користење, и да не можат да го преминат 28 февруари 1988 година.

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 4 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на огревен материјал во поголемите потрошувачки центри за залихи на јаглен купен од рудниците на јаглен во периодот од 1 април до 30 септември 1987 година, под услов тие организации на здружен труд годишно да им испорачуваат на крајните потрошувачи најмалку 10.000 тони јаглен и договорените рокови за враќање на кредитите да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното користење и да не можат да го преминуваат 31 јануари 1988 година.

37. Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен од точка 36 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договори за кредитите што банките им ги дале на организациите на здружен труд за кредитирање на определени залихи на јаглен;

2) извод од книговодствената состојба за залихите на јаглен на депониите во рудниците на јаглен;

3) договори за купопродажба и динамика на испораката на јаглен склучени помеѓу организациите на здружен труд кои, во смисла на оваа одлука, можат да користат кредити за залихи на јаглен и организациите на здружен труд – производители на јаглен;

4) фактура и други исправи со кои се докажуваат количините и вредностите на кредитираните залихи;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време постои покрите со соодветна вредност на кредитираните залихи. Пресметка на вредноста на залихите на јаглен заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во дадените кредити за залихите на јаглен од точка 36 став 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се врши по продажните цени на производителот на јаглен, а за залихите од одредбите под 2 до 4 став 1 на истата точка – по набавните цени на јагленот.

8. Кредити за кредитирање на увозот на определени производи

38. Кредити за кредитирање на увозот на најважни сировини и други производи од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја (точка 9 одредба под 8) банките можат да користат на начин и под условите утврдени со посебна одлука на Советот на гувернерите.

IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃАНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ

39. Примарната емисија во 1987 година ќе се користи и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите

што банките им ги даваат на граѓаните за станбена изградба, купување на станови и изградба и опремување на зграетички работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат во височина до 25% од износот на дадените кредити на граѓаните во 1987 година, под услов банките тие кредити да ги дале врз основа на документација за извршување на тие работи и готовинските исплати да не се поголеми од 10% од износот на дадените кредити за намените од тој став.

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на банките со рок на враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на преглед на кредитите дадени на граѓаните за намените од став 1 на оваа точка, одделно за станбена изградба и за купување на станови, а одделно за унапредување на стопанската дејност. Во тие прегледи банките даваат податоци за книговодствената состојба на кредитите кон крајот на претходниот месец, за износот на дадените кредити на граѓаните во месецот за кој се дава преглед и за вкупниот износ на продадените девизи на банката во странска валута и во динарска противвредност на денот на продажбата. Тој преглед банките го доставуваат до 10-ти во месецот за претходниот месец. На барање од народната банка, банките ја поднесуваат и другата потребна документација.

Народната банка на Југославија ќе го пропише образецот и постапката за поднесување на прегледот од став 4 на оваа точка.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

40. За да се обезбеди контрола на намеското користење на кредитите за залихи на определени производи од точ. 27 и 28, како и за стоковни резерви од точка 31 на оваа одлука, банките ќе ѝ доставуваат на народната банка кај која користат кредити за тие намени извештаи за состојбата и вредноста на кредитираните залихи и резерви. Тие извештаи банките ќе ги доставуваат до 10-ти во месецот за претходниот месец.

Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со своите евиденции, ќе составува збирни извештаи кои, најдоцна до 15-ти во месецот, ќе ѝ ги доставува на Народната банка на Југославија.

Извештајот од став 1 и збирните извештаи од став 2 на оваа точка се составуваат на обрасци и на начин што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

41. За да се обезбеди увид во контролата на намеското користење на селективните кредити од оваа одлука од страна на банките, во смисла на член 15 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, банките ќе ѝ доставуваат на народната банка извештаи за извршените контроли кај корисниците на кредити и за преземените мерки за утврдената неуредност до 10-ти во месецот, за извршените контроли во претходниот месец. Збирен извештај за народната банка за извршените контроли на банките, народните банки ќе ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија најдоцна до 15-ти во месецот.

Извештаите и збирниот извештај од став 1 на оваа точка се составуваат на обрасци и на начин што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

42. Народната банка ќе купува меници од банките и ќе им дава на банките кредити врз основа на тие меници и врз основа на странски хартии од вредност, како и кредити за намените од оваа одлука, под услов банките тие меници да ги есконтирале и да им дале кредити на организации на здружен труд односно организации на здружен труд да користеле кредити од оваа одлука по есконти односно камати стапки, предвидени со самоуправната спогодба на банките.

Ако банките не ја склучат самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираните меници односно каматната стапка на кредитите за намените од оваа одлука може да изнесува најмногу до два процентни поени над есконтната односно каматната стапка.

ка што банките ја плаќаат на пласманите од примарната емисија, во согласност со Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија.

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се применуваат на Југословенската банка.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

43. Пресметување на динарската противвредност на странските средства за плаќање и на странските хартии од вредност, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се врши, и тоа:

1) за плаќање односно за наплатување во конвертибилна валута – по продажниот курс утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен извозот односно во кој настанала обврската за плаќање на царина за стоките што се увезуваат;

2) во клириншки платен промет – со примена на пропшаниот курс за пресметување на плаќањето и наплатата.

44. Согласно со став 3 точка 2 од Одлуката за целите во 1987 година, условите за користење на примарната емисија од оваа одлука ќе се усогласуваат со потребниот растеж на перичната маса и динарските пласмани на банките за секое тримесечје.

45. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 24
27 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

245.

Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надворешна трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучени договори за надворешнотрговскиот про-

мет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз што се применуваат во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86 и 4/87) во точка 2а став 2 се брише.

2. Во точка 5 зборовите: „28 февруари“ се заменуваат со зборовите: „15 март“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

П. бр. 26000/1
27 февруари 1987 година
Белград

Сојузен секретар,
Ненад Крекиќ, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

240. Одлука за измени на Одлуката за прифаќање пријави за склучените договори за увоз на стоки до 31 декември 1986 година и за плаќањето во 1987 година на стоки увезени во 1986 година	409
241. Одлука за примена на мерките од точка 11 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година	409
242. Одлука за привремено регулирање на увозот на патнички автомобили од страна на определени физички лица	410
243. Одлука за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година	410
244. Одлука за условите за користење на примарната емисија во 1987 година	411
245. Наредба за измени на Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучените договори за надворешнотрговскиот промет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз што се применуваат во 1987 година	420